



Република Северна Македонија

Министерство за одбрана

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ 2021-2024 ЗА ПЕРИОД
01.СЕПТЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

Во согласност со Политиката за активна транспарентност, Министерството за одбрана редовно и на секои шест месеци, изработува и јавно објавува извештај за степенот на реализација на активностите предвидени со Планот за интегритет 2021-2024 година.

Шест-месечните извештаи се изработуваат стандардизирано, во посебно дизајнирана матрица, која е дел од Планот.

Заради времено усогласување, првиот Извештај се однесува на периодот од донесување на Планот до крајот на календарската година 2021, односно на периодот 01.09-31.12 2021 година. Сите следни извештаи ќе се однесуваат на период од шест месеци.

Откако ќе се спроведе Планот за интегритет 2021-2024, во 2025 година, ќе се изврши целосна анализа на напредокот постигнат со спроведувањето на Планот.

Одговорно тело за следење на реализацијата е Работната група за градење интегритет во Министерството за одбрана, која што го подготви овој извештај.

За периодот 01.09-31.12.2021 година, во Планот за интегритет беа планирани пет активности или поделено по области: Човечки ресурси - две активности, Судир на интереси - една активност, Јавни набавки – една активност и Внатрешна контрола - една активност. Четири од вкупно пет активности од Планот се реализираа со експертска поддршка од Центарот за интегритет на Кралството Норвешка – CIDS.

Сите пет активности се реализираа во целост, односно степенот на реализација е 100%.

Координатор на Работна група за градење интегритет
Владимир Анчев

X. Област I: - Управување со човечки ресурси

Репер: - Подобрена ефикасност на системот за управување со човечки ресурси

Активност	Очекувани резултати	Имплементација на активност („Да“ и кога се имплементираат Во тек, „Не“)	Постигнати резултати	Број на вклучени луѓе	Дополнителни забелешки
1. Дизајнирање на модул и воведување редовна обука на цивилниот и воениот персонал за градење на интегритет	Реализација на обука за градење интегритет	Да Реализирана прва обука 23-24.11.2021, Регионален центар за односи со јавност РЦОЈ, Скопје	Воспоставена обука за градење интегритет Подигната свест за прашањата поврзани со интегритетот и управувањето со човечките ресурси Подигната свест за активностите од Планот за интегритет 2021-2024	20	Активност 1 од Матрицата на Планот за интегритет 2021-2024 Активноста е спроведена со експертска поддршка од Центарот за интегритет на Кралството Норвешка - CIDS
2. Подготовка на преглед и утврдување на практиките во земјите на НАТО за транспарентност во описите на работните места на цивилниот персонал	Изработен преглед/анализа на практиките во земјите на НАТО во врска со транспарентноста во описите на работните места за цивилниот персонал и добиени сознанија за можностите за зголемување на транспарентноста на описите на работните места	Да	Добиени сознанија за практиките во земјите членки на НАТО во врска со транспарентноста на работните места Изработени препораки за можностите за зголемување на транспарентноста во однос на работните места во Министерство за одбрана	10	Активност 8 од Матрицата на Планот за интегритет 2021-2024 Активноста е спроведена со експертска поддршка од Центарот за интегритет на Кралството Норвешка - CIDS

Област II: - Судир на интереси

Репер: - Подобрени механизми за заштита на укажувачи и спречување судир на интереси

Активност	Очекувани резултати	Имплементација на активност („Да“ и кога се имплементираат Во тек, „Не“)	Постигнати резултати	Број на вклучени луѓе	Дополнителни забелешки
3. Анализа за начинот на кој Законот за одбрана и Законот за служба во Армијата го регулираат судирот на интереси	Изработена анализа и добиени сознанија за можностите за измени и дополнувања на предметните закони заради унапредување на механизмите за заштита од укажувачи	Да	Изработена анализа Добиени сознанија за можностите за измени и дополнувања на предметните закони заради унапредување на механизмите за заштита од укажувачи	10	Активност 14 од Матрицата на Планот за интегритет 2021-2024 Активноста е спроведена со експертска поддршка од Центарот за интегритет на Кралството Норвешка - CIDS

Репер: - Подобрена организациска структура и институционален капацитет за да се обезбеди интегритет и транспарентност во јавните набавки

Активност	Очекувани резултати	Имплементација на активност („Да“ и кога се имплементираат Во тек, „Не“)	Постигнати резултати	Број на вклучени луѓе	Дополнителни забелешки
4. Изработка на модул и воведување на редовна обука за спроведување на годишното планирање на набавките во процесите на јавни и одбранбени набавки	Реализација на обука за градење интегритет	Да Реализирана обука на 30.11-01.12 2021 година, Регионален центар за односи со јавност РЦОЈ, Скопје	Подигната свест за прашањата поврзани со интегритетот, ризиците од корупција и планирањето на јавните набавки Подигната свест за активностите од Планот за интегритет 2021-2024	20	Активност 20 од Матрицата на Планот за интегритет 2021-2024 Активноста е спроведена со експертска поддршка од Центарот за интегритет на Кралството Норвешка - CIDS

Репер: - Подобрена организациска структура и институционален капацитет за да се обезбеди интегритет и транспарентност во јавните набавки

Активност	Очекувани резултати	Имплементација на активност („Да“ и кога се имплементираат Во тек, „Не“)	Постигнати резултати	Број на вклучени луѓе	Дополнителни забелешки
5. Преглед на евиденциите за имплементација на минатите препораки од областа на интегритетот обезбедени од страна на Секторот за внатрешна ревизија и од Секторот за инспекција	Изработен преглед на имплементацијата на препораките од Секторот за инспекција и секторот за ревизија	Да	Добиени сознанија за ефикасноста на внатрешната контрола и сознанија за можностите за зголемување на ефикасноста	/	Активност 32 од Матрицата на Планот за интегритет 2021-2024